



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 13 јули 1962  
Скопје  
Број 22                      Год. XVIII

Преплатата за 1962 год. изнесува 1.800 дин. Овој број чини 32 дин.  
Жиро сметка број 802—11/1—608.

92.

На основа точка 4 од Упатството за утврдување на начелата и општите мерила за расподелба на доходот во правилниците на самостојните установи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 16/62 год.), Извршниот совет на НРМ го дава следното:

### УПАТСТВО

#### ЗА ОПШТИТЕ МЕРИЛА ЗА РАСПОДЕЛБА НА ДОХОДОТ НА САМОСТОЈНИТЕ УСТАНОВИ

1. Ова упатство ги опфаќа општите мерила за расподелба на доходот (чистиот приход) за:

— здравствените установи, деловните банки, осигурителните заводи и научните установи (во понатамошниот текст — самостојни установи) кои врз основа на свои правилници самостојно вршат расподелба на доходот (чистиот приход) на средства за лични доходи и фондови,

— самостојните установи кои работат врз основа на финансиски план по Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 52/59 год.) а имаат правилници за расподелба на личните доходи по кои самостојно ги одредуваат основите и мерилата за расподелба на личните доходи.

Ова упатство не се однесува на просветните установи, самостојните установи и други организации на кои личните доходи се одредуваат според Законот за јавните службеници.

### I

#### ОПШТИ МЕРИЛА ЗА РАСПОДЕЛБА НА ДОХОДОТ НА САМОСТОЈНИТЕ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ РАСПОДЕЛБА НА ЧИСТИОТ ПРИХОД

##### A) Правилници за расподелба на доходот (чистиот приход)

2. Самостојните установи се должни во своите правилници за расподелба на чистиот приход да утврдат такви основи и мерила со кои се обезбедува расподела по начелата кои ги одредуваат законите и Упатството за спроведување на начелата и општите мерила за расподелба на доходот во правилниците на самостојните установи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 16/62 год. — во натамошниот текст Сојузно упатство) и општите мерила за расподелба на доходот одредени со ова упатство.

За таа цел правилникот за расподелба на чистиот приход треба да содржи:

а) основи кои влијаат на остварувањето на чистиот приход и кои се однесуваат на:

— обемот (нивото) на учинокот на установата;  
— стручниот односно квалитетниот ниво на учинок на установата;

— трошоците на работењето и рационалното работење на установата;

— материјалните потреби на установата и материјалните услови за развивање на нејзината дејност;

— други услови кои влијаат на работите на установата а кои треба, заради специфичностите во работењето на установата, да се земат во предвид при расподелбата на чистиот приход;

б) начинот на искажувањето и примената на посебните основи по кои установата го остварува чистиот приход;

в) мерила (бројчани показатели, однос помеѓу нив, индикатори и сл.) кои овозможуваат примена и искажување на влијанието на посебните основи на остварувањето на доходот и формирање на средства за фондови и лични доходи.

3. Со оглед на влијанието на посебните основи на остварувањето на чистиот приход и на формирањето на средствата за фондови и лични доходи, установата треба во правилникот за расподелба на чистиот приход да утврди такви односи за расподелба со кои при порастот на чистиот приход над предвидениот, ќе обезбеди поголемо вложување во фондовите, со што постапно треба да создава свои средства кои, заедно со амортизацијата, ќе обезбедат стално заменување и модернизација на средствата, апаратите и инвентарот, а со што ќе се обезбеди проширување на материјалната основа во работењето.

Зголемувањето на чистиот приход поради зголемување на цените на услугите, измена на инструментите за расподелбата на доходот или делување на други чинители кои не се должат на успехот и залагањето на работниот колектив, по правило ќе се вложат во фондовите на установата според одредбите на својот правилник.

4. При расподелбата на чистиот приход, по завршната сметка, на фондови и лични доходи, установата мора односите во расподелбата што се создаваат со примена на основите и мерилата утврдени во правилникот да ги усклади така што:

— да се изврши споредување на постигнатите резултати на установата, постигнатиот чист приход, средствата за лични доходи и средствата за фондови со резултатите и односите кои биле воспоставени во расподелбата во претходната година.

— да се земат во предвид посебните услови под кои работи установата и под кои е утврден чистиот приход;

— при утврдување на односите во распределбата установите се должни да ја прилагодат висината на личните доходи на своите работници со висината што ја дозволува остварениот општ ниво на продуктивноста на трудот во земјата и која е во согласност со остварениот општ ниво на трошоците на животот, имајќи ја при тоа во предвид висината на личните доходи предвидени со Сојузниот општествен план и општествените планови на политичко-територијалните единици.

#### Б) Правилници за распределба на личните доходи

5. Меѓусебните односи за распределба на личните доходи во правилниците за распределба на личните доходи на поедини работници ги утврдува установата. При тоа треба да се води сметка за тежината на работата, условите на работата и одговорноста на работното место како и за другите околности кои овозможуваат поправилна примена на начелата за распределбата според постигнатите резултати.

При тоа установата мора да настојува да ги сообрази почетните основи за распределба на личните доходи за поодделни работни места со начелата за распределба според трудот со основите на еднакви и слични работни места во други слични установи, каде што споредувањето е можно.

Распоните кои установата во својот правилник ги утврдува за распределба на личните доходи треба да се движат во разумни граници, а како ориентација за ова треба да им служат личните доходи што се формирани во општината како просечни најниски лични доходи на лицата во работен однос.

6. Во правилниците за распределба на личните доходи треба јасно да се одредени основите за утврдување вредноста, односно тежината на работата на работните места односно работите, како и мерилата за распределбата на личните доходи.

Основите за распределба можат да бидат: обемот на работата, школската наобразба, степенот на стручната оспособеност и искуство, потребниот учинок, квалитетот односно стручното ниво на извршената работа, работниот час, одговорноста за својата лична работа и работата на други, степенот на опасност по здравјето и сл.

Мерилата за распределба можат да бидат: пресметковниот основ изразен во бодови или динари, нормативите, ценовникот за работа, процентите по кои се пресметуваат финансиските резултати на одделни основи, распределбата според постигнатите резултати и работниот успех на некои организациони единици изразен во бројки или проценти и сл.

7. Во правилникот или неговите прилози работните места односно работите треба точно да се опишат. Описот ги опфаќа работните операции, односно работите што треба да се вршат на работните места односно работното подрачје.

#### В) Документација

8. При изработката, измените и дополненијата на правилникот за распределба на чистиот приход и правилникот за распределба на личните доходи, установите се должни да состават и приложат соодветна документација за тоа какви односи намера-

ваат да постигнат при распределбата по основите и мерилата од правилниците. Оваа документација е составен дел на правилниците.

Установата при составување на завршната сметка мора да состави документација за тоа со какви односи е вршена распределбата на чистиот приход на фондови и лични доходи.

9. Со оглед на специфичностите во работењето, посебните услови под кои установата постигнала одреден чист приход и со оглед на посебните успеси што ги постигнала установата во своето работење, таа може при конечната распределба на чистиот приход и утврдувањето на средствата за лични доходи, да отстапи од односите утврдени со постапката од точка 4 на ова упатство. Ова отстапување установата мора да го утврди и образложи со посебна анализа, која е прилог на документацијата кон завршната сметка.

## II

### РАСПОДЕЛБА НА ДОХОДОТ (ЧИСТИОТ ПРИХОД) ЗА 1961 ГОД. ВО САМОСТОЈНИТЕ УСТАНОВИ

10. Установите се должни при распределбата на чистиот приход (доходот) на личен доход и фондови по завршната сметка за 1961 год., да се придржуваат кон начелата и општите мерила од Сојузното упатство и кон мерилата од ова упатство.

11. Средствата за личен доход треба да изнесуваат во 1961 година, спрема 1960 год. најповеќе до износот кој се пресметува на следниот начин:

а) се земаат нето платите на работниците на установата во месец декември 1960 год. остварени во редовно и прекувремено работно време. Овој износ се помножува со 12 со што се добива фондот на платите за целата година. Наместо ова, установата може да ги земе остварените и исплатени нето плати за 1960 година во редовно и прекувремено работно време.

б) на утврдените нето плати под а) се додаваат во нето износ:

- новогодишните награди,
- награди за вонредна работа и посебен успех во работата, според оценката на органот на општественото управување на установата,
- наградите по завршна сметка за 1960 год. (само за комуналните банки и осигурителните заводи), но најмногу до висина на едномесечна плата,
- хонорарите за наставен персонал на клиниките зголемен со 50%,
- хонорарите исплатени по прописите за јавните службеници,
- дежурството во здравствените установи,
- евентуалните напредувања во повисоки платни разреди и звања во текот на 1961 год.

в) масата утврдена под б) се зголемува за придонесите на личните доходи по инструментите за 1961 год. На овој начин се добива масата на личните доходи во бруто износ;

г) на масата под в) доколку постојат вакви случаи, се додава износот на трошоците кои во 1960 год. ги товареле материјалните и други издатоци на установата а кои во 1961 год. паѓале на товар на средствата за личен доход;

д) утврдената вкупна маса на личниот доход под г) се зголемува до 15%, колку што предвидува Сојузниот општествен план во 1961 год.

Утврдената маса под д) претставува лични доходи на установата за 1961 год. кои ѝ припаѓаат со примената на начелата и општите мерила. Оваа маса на личните доходи се одбива од остварениот доход (чист приход) остварен по завршната сметка за 1961 год. и остатокот на доходот, односно чистиот приход претставува дел за фондовите на установата.

12. Кога установата ќе ја утврди висината на личните доходи по точка 11 ќе ги исправи утврдените износи во споредба со положбата за 1960 год. со оглед на следното:

— изменетиот обем на учинокот односно изменетиот квалитет на учинокот,

— изменетата височина на постигнатиот чист приход,

— материјалните потреби на установата,

— однос на нивото на личните доходи во установата со нивото на личните доходи во други слични установи.

13. Исправката според претходната точка установата е должна да ја изврши на следниот начин:

а) установата која во 1961 год. спрема 1960 год. не го зголемила обемот на работата или не го подобрила квалитетот не би можела да го зголемува износот добиен по точка 11, иако постигнала поголем чист приход или го зголемила бројот на запослените.

Одредбите од претходниот став не важат за делот на чистиот приход кој произлегува од заштедите во трошоците на работењето како резултат на поголемото залагање на работниот колектив, подобрената организација на работењето или подобрувањето на другите услови на работењето. Од овој дел установата е должна да ги зголеми средствата за фондовите во поголема мерка.

б) установата која во 1961 год. го намалила обемот или нивото односно квалитетот на работата спрема 1960 год. е должна, без оглед на можниот постигнат чист приход сразмерно со намалениот обем на работата или нивото и квалитетот на работата, да ги намали средствата за личен доход пресметани по точка 11. Таа може овие намалени средства за личен доход да ги зголеми за делот од чистиот приход односно доходот кој настанал со намалувањето на трошоците на работењето ако тоа намалување е поголемо од соодветното намалување на обемот на учинокот односно квалитетот,

в) установата која во 1961 год. го зголемила обемот на работата или го подобрила квалитетот со зголемувањето на бројот на работниците, или го подобрила нивниот квалификационен состав може во помала сразмера од зголемувањето на обемот на работата односно подобрување на квалитетот да ги зголеми средствата за личен доход пресметани во точка 11 ако тоа го позволява постигнатиот чист приход,

г) установата која во 1961 год. го зголемила обемот на работата или подобрила квалитетот но при тоа сразмерно не го зголемила бројот на запослените, може сразмерно да ги зголеми сред-

ствата за личен доход пресметани по точка 11 ако тоа го позволява постигнатиот доход односно чист приход,

д) зголемувањето на чистиот приход односно доходот поради смалувањето на трошоците на работењето во смисла на став 2 под а) од оваа точка може да се употреби под исти услови за зголемување на средствата за личен доход и во случаите наведени под в) и г) од оваа точка,

ф) установата која во 1961 год. не постигнала чист приход каков што требало да оствари, треба сразмерно да ги намали личните доходи пресметани по точка 11 освен во случаите, ако докаже дека чистиот приход (доходот) е резултат на снижувањето на цените на своите услуги,

е) установата откако ќе ги пресмета средствата за личен доход по точка 11 и ја исправи нивната височина во поглед на успехот на работењето на начинот одреден од а) до ф) ќе изврши исправка на пресметката со оглед на потребите за проширувањето на својата материјална база,

ж) установата е должна да го спореди и усклади нивото на личните доходи во установата утврдени по мерилата под а) до ф) со нивото на личните доходи во други слични установи. Споредувањето на нивото на личните доходи се врши по поедини струки и занимања.

14. При измените и дополнувањата на правилниците за распределба на доходот (чистиот приход) и правилниците за распределба на личните доходи, како и при донесувањето на нови правилници, установите се должни при утврдувањето на почетните основи за споредување на личниот доход да се придржуваат кон одредбите од точка 7 од Сојузното упатство.

Просечниот ниво на личните доходи во самостојните установи во 1962 год. може да биде зголемен во однос на 1960 год. и преку 25%, ако постои оправданост за такво зголемување. Ова го цени органот на општественото управување а заклучок за правилноста на нивото и распоните на личните доходи донесува општинската комисија за спроведување на прописите за распределба на чистиот приход во смисла на Сојузното упатство.

15. Ако установата по завршната сметка за 1961 год. определила за лични доходи знатно поголеми средства отколку што произлегува со примената на начелата и општите мерила од Сојузното упатство и општите мерила на ова упатство, ќе ја запре понатамошната исплата на личните доходи на основа на распределбата по завршната сметка. Ако установата веќе извршила распределба и ги исплатила на работниците сите средства наменети за лични доходи, мора ова да го земе во предвид при аконтациите на личните доходи за наредниот период и при распределбата на чистиот приход за 1962 год. ќе ја исправи неускладеноста и несразмерноста во распределбата во 1961 год.

## Ш

## ОПШТИ МЕРИЛА ЗА РАСПОДЕЛБА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ЗА УСТАНОВИТЕ ШТО НЕ СЕ ФИНАНСИРААТ ПО ПРОПИСИТЕ ШТО ВАЖАТ ЗА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

16. Установите што не се финансираат по прописите што важат за стопанските организации и не делат чист приход а имаат правилници за распределба на личните доходи во кои самостојно ги одредуваат основите и мерилата за таа распределба се должи:

а) своите правилници за распределба на личните доходи да ги изработат и дополнат во смисла на одредбите на точка 5 до 8 на ова упатство,

б) утврдувањето на висината на средствата за личните доходи да го извршат така што нивната висина да се усклади со нивото и начелата одредени во точка 7 од Сојузното упатство и извршат споредување на нивото на личните доходи по одредбите на точка 13 од ова упатство.

Установите од оваа глава го внесуваат зголемениот доход кој би се создал со корегирање на личните доходи од претходниот став во своите фондови.

Корегираниите и изготвени правилници за распределба на личните доходи установите се должни да ги достават на согласност на надлежниот орган во смисла на став 1 член 374 од Законот за јавните службеници кој одлучува дали правилникот е усогласен со ова упатство.

## IV

## ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

17. Самостојните установи се должни:

— до 31 јули 1962 год. повторно да одлучат за распределбата на чистиот приход, односно доходот по завршната сметка за 1961 год., земајќи ги во предвид мерилата и постапката пропишана во точките 11 до 15 на ова упатство и за тоа состават пропишана документација,

— до 31.VIII.1962 год. да извршат потребни измени и дополнувања во правилникот за распределба на чистиот приход и правилникот за распределба на личните доходи.

18. Измените и дополнувањата во правилникот за распределба на чистиот приход и правилникот за распределба на личните доходи, усогласени со начелата од Сојузното упатство и општите мерила од ова упатство, ќе се применуваат од 1. I. 1962 година.

19. Секретаријатот за труд на Извршниот совет на НРМ во согласност со Државниот секретаријат за работи на финансиите на НРМ ја пропишува содржината и начинот на составувањето на документацијата.

20. Републичката комисија за спроведување на прописите за распределба на чистиот приход во стопанските организации и јавните служби им дава на општинските комисији и установите објаснувања за спроведување на ова упатство.

21. Ова упатство влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-1470/1

6 јули 1962 година

Скопје

## ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,  
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

93.

На основа точка 19 од Упатството за општите мерила за распределба на доходот во самостојните установи („Службен весник на НРМ“ бр. 22/62 год.), Секретаријатот за труд на Извршниот совет на НРМ и Државниот секретаријат за работите на финансиите на НРМ пропишуваат

## У П А Т С Т В О

## ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО ЈА СОСТАВУВААТ САМОСТОЈНИТЕ УСТАНОВИ ВО ВРСКА СО РАСПОДЕЛБАТА НА ДОХОДОТ (ЧИСТИОТ ПРИХОД)

## I ОПШТИ ОДРЕДБИ

I. Самостојните установи при донесувањето на правилниците за распределба на доходот (чистиот приход), правилниците за распределба на личните доходи и нивните измени и дополненија, и при донесувањето на завршната сметка, составуваат документација во смисла на одредбите од Упатството за спроведување на начелата и општите мерила за распределба на доходот во правилниците на самостојните установи (Сојузно упатство), на начинот пропишан со ова упатство.

2. Општинскиот народен одбор, по предлог на општинската комисија за спроведување на прописите за распределба (во понатамошниот текст: општинска комисија) може да одреди самостојните установи кои придонесот од доходот го издвојуваат во паушален износ како и другите помали самостојни установи, да не мораат да составуваат документација пропишана со ова упатство, односно во документацијата да ги внесуваат само оние податоци што тој ќе ги одреди.

## II ДОКУМЕНТАЦИЈА ШТО САМОСТОЈНИТЕ УСТАНОВИ ЈА СОСТАВУВААТ ПРИ ДОНЕСУВАЊЕТО НА ПРАВИЛНИЦИТЕ

а) Документација кон правилникот за распределба на доходот (чистиот приход)

3. Документацијата што самостојните установи ја составуваат при донесувањето на правилникот за распределба на доходот (чистиот приход) содржи податоци наведени во табелата 1 и 2 и тоа:

3. I Основни елементи и односи во распределбата на доходот и тоа:

Табела 1

Број	Е Л Е М Е Н Т И	Базен перјод од 1960 год.	Спрема предвидув. за 1962 год.	Остварено во 1961 год.	Збир на колониите 4 и 5 поделен со 2	И Н Д Е К С		
						4 : 3	4 : 5	6 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.2.1	Просечен број на запослени (176)							
3.1.2.2	Број на запослени што одговара на извршувањето на планот на дејноста (ред. бр. 177 поделен со бројот на работните часови во установата за целата година)							
3.1.3.	Вкупен приход (61):							
3.1.4	Поарчени средства (81)							
3.1.6	Доход = чист приход (3.1.3 минус 3.1.4)							
3.1.7	Личен доход (123)							
3.1.8	Фондови на установата = бројот 3.1.6 намален за бројот 3.1.7							
3.1.10	Однос на фондовите и личните доходи = бројот 3.1.8 : 3.1.7							
3.1.12	Просечен личен доход по работник:							
3.1.12.1	Вруто = бројот 3.1.7 : 3.1.2.1 (односно кај производството поделен со бројот 3.1.2.2)							
3.1.12.2	Нето = бројот 3.1.12.1 намален за придонеси							

## Забелешка кон табелата 1

Бројките (шифрите) во колоната I се пренесени од Упатството за документацијата што ја доставуваат стопанските организации во врска со распределбата на чистиот приход („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 19/62) што е направено од причина за едноставност и полесна обработка.

Бројките во заградата кон наименованието на елементите во колоната 2 означуваат редни броеви од образецот 14 од завршната сметка за 1961 год.

Податоците во колоната 4 се внесуваат врз основа на предвидувањата, односно од планот на самостојната установа.

Под бројот 3. 1. 7 во колоната 3 износот на личните доходи за 1960 год. ќе се земе од податоците под бројот 6. 3. 1 од табелата 5.

4. Врз основа на податоците по точка 3. 1 самостојните установи составуваат упореден преглед на распределбата на доходот (чистиот приход) по основите и мерилата од својот правилник за следните елементи и тоа:

Табела 2

Број	Е Л Е М Е Н Т И	Распределба на доходот—чистиот приход според основите и мерилата од правилникот на установата
4.1	Средства за личен доход во 000 динари	
4.2	Личен доход по работник	
4.3	Фондови на установата во 000 динари	

## Забелешка кон табелата 2

Во колоната 3 од табелата 2 се внесуваат податоци:

Под бројот 4. 1 се внесува податокот под бр. 3. 1. 7 од колоната 4 од табелата 1.

Под бројот 4. 2 се внесува податокот под бр. 3. 1. 12. 1 од колоната 4 од табелата 1.

Под бројот 4. 3 се внесува податокот под бр. 3. 1. 8 од колоната 4 од табелата 1.

Во колку од споредувањето по табелата 2 произлегува дека самостојната установа во распределбата предвидена со правилникот за распределба на доходот (чистиот приход) отстапува во однос висината на личните доходи од Сојузното упатство, органот на управувањето ќе го образложи отстапувањето и тоа во документацијата, во посебен прилог ќе наведе соодветни докази во смисла на точка 3 и 7 од тоа Упатство.

## б) Документација кон правилникот за лични доходи

5. Документацијата што самостојните установи ја составуваат при донесувањето на правилникот за распределба на личните доходи ги содржи податоците наведени во табелата 3 и 4 и тоа:

5. I Најнизок и највисок почетен основ по работни места во самостојната установа и тоа:

Табела 3

Број	Наименовање на работното место со највисок и најнизок износ на почетниот основ	Износ на почет. основ и распон = месечно		Индекс 4:3
		според поран. правилник	според прав. кој се донес	
1	2	3	4	5
5.1.1				
5.1.2				
5.1.3			x	x
5.1.4		1:.....	1:.....	x
5.1.5			1:.....	x

**Забелешка кон табелата 3**

Под бр. 5. 1. 1 се внесува податокот за работното место со најнизок почетен основ.

Под бр. 5. 1. 2 се внесува податокот за работното место со највисок почетен основ.

Под реден број 5. 1. 3 се внесува најнискиот износ на почетниот основ кој го пресметува општинската комисија врз основа на почетните основи за работни места на кои се вршат наједноставни работи под нормални услови на работа во самостојните установи на подрачјето на општината. Со овој податок општинската комисија ги запознава самостојните установи на подрачјето на општината.

Под бр. 5. 1. 4 во колоната 3 се внесува износот што се добива кога износот од колона 3 под бр. 5. 1. 2 се подели со износот од колоната 3 под бр. 5. 1. 1.

Под бројот 5. 1. 4 во колоната 4 се внесува износот што се добива кога износот од колоната 4 под бројот 5. 1. 2 се подели со износот од колоната 4 под број 5. 1. 1.

Под бројот 5. 1. 5 во колоната 4 се внесува износот што се добива кога износот од колоната 4 под бројот 5. 1. 2 се подели со износот од колоната 3 под бројот 5. 1. 3.

Податоците за износите во колоните 3 и 4 се внесуваат во нето износи (парични износи).

5. 2 Почетните основи во месечен нето износ вклучувајќи ги во истите сите примања (парични износи) за некои работни места и тоа:

**Табела 4**

Број	Наименовање на работното место	Според проценениот правилник	Според правилникот што се внесува
5. 2. 1	Управител — директор		
5. 2. 2	Пом. управител		
5. 2. 3	Да се наведат карактеристични		
5. 2. 4	работни места односно типски		
5. 2. 5	работни места во самостојната установа		
итн.			

Ако во правилникот се предвидува дека почетниот основ за работното место се зголемува за разни додатоци, било изразени во проценти од основицата или во паушален износ, како почетна основица за соодветното работно место треба да се прикаже износот што се добива со примена на додатокот било во процент или паушал и сл.

Во табелата 4 како типски работни места се наведуваат оние работни места кои најчесто се застапени во самостојната установа.

**III ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РАСПОДЕЛБА ПО ЗАВРШНАТА СМЕТКА**

6. Документацијата што самостојните установи ја составуваат при донесувањето на завршната сметка ги содржи податоците наведени во табелите 5, 6, 7 и 8 и тоа:

6. 1 Основни елементи и односи во распределба на доходот (чистиот приход) и тоа:

**Табела 5**

Број	Е Л Е М Е Н Т И	Претходен период година	По заврш. сметка за година	Индекс 4:3
6. 1. 2. 1.	Просечен број на запослените (176)			
6. 1. 2. 2	Број на запослените кој одговара на извршувањето на планот на дејноста (177 поделен со бројот на работните часови на установата)			
6. 1. 3	Вкупен приход (61):			
6. 1. 4	Поарчени средства (81 трошоци на послувањето)			
6. 1. 6	Доход = чист приход			
6. 1. 7	Личен доход (123):			
6. 1. 7. 1	Бруто			
6. 1. 7. 2	Нето = бројот 6. 1. 7. 1 намален за износот на придонесите			
6. 1. 8	Фондови на установата (бројот 6. 1. 6. намален за бројот 6. 1. 7. 1)			
6. 1. 10	Однос на фондовите и личните доходи = бројот 6. 1. 8 поделен со бројот 6. 1. 7. 1			
6. 1. 12	Просечен личен доход по работник:			
6. 1. 12. 1	Бруто = бројот 6. 1. 7. 1 поделен со бројот 6. 1. 2. 1 односно со бројот 6. 1. 2. 2			
6. 1. 12. 2	Нето (износот под бр. 6. 1. 12. 1 намален за придонесите)			

**Забелешка кон табелата 5**

Под бројот 6. 1. 3 во колоната 3 се внесува вкупниот приход по завршната сметка од минатиот период, додека во колоната 4 под истиот реден број се внесуваат податоци од завршната сметка спрема утврдените договорени цени по кои е вршена наплатата во годината за која се составува завршната сметка. Индексот под истиот број во колоната 5 покажува движењето на обемот на услугите (дејноста) воглавно ако установата не е знатно менувала структурата на своите услуги.

6. 2 Податоци за утврдениот износ на личните доходи:

6. 2. 1	исплатени лични доходи во 1960 год. во нето износ (во редовна и прекувремена работа) — — — — —	_____
6. 2. 2	износот на новогодишната награда за 1960 г. — — — — —	_____
6. 2. 3	износот на наградите за извонредна работа и посебен успех во работата, според проценката на органот на општественото управување на установата — — — — —	_____
6. 2. 4	награди по завршната сметка за 1960 год. (се однесува само на комуналните банки и осигурителните заводи) — — — — —	_____
6. 2. 5	хонорари исплатени по прописите за јавните службеници	_____
6. 2. 5а	хонорари за наставен персонал на клиниките зголемен со 50%	_____
6. 2. 5б	дежурства во здравствените установи — — — — —	_____
6. 2. 6	исплати кои паѓаат на товар на средствата за личен доход во 1961 год. а во 1960 биле на товар на материјалните трошоци	_____
6. 2. 7	збир на редните броеви од 6. 2. 1 до 6. 2. 6. — — — — —	_____
6. 2. 8	износ на зголемувањето или намалувањето на личните доходи што произлегува од промената во звањата и бројот на работниците — — — — —	_____
6. 2. 9	збир на редните броеви 6. 2. 7 и 6. 2. 8 — — — — —	_____
6. 3. 0	износ на придонесите врз износот од бројот 6. 2. 9 (за секој вид личен доход според стопите пропишани за него) — — — — —	_____
6. 3. 1	Збир на редните броеви 6. 2. 9 и 6. 3. 0. — — — — —	_____
6. 3. 2	зголемување на износот под редниот број 6. 3. 1 по точка 7 од Упатството = до 15% за 1961 год. — — — — —	_____
6. 3. 3	Личен доход за 1961 год. = збир на редните броеви 6. 3. 1 и 6. 3. 2. — — — — —	_____

7. Врз основа на податоците под бр. 6. 2 самостојните установи составуваат упореден преглед за распределбата на доходот (чистиот приход), по основите и мерилата од својот правилник и утврдените односи во распределбата и тоа:

Табела 6

Број	ЕЛЕМЕНТИ	Распределба на доходот = чистиот приход по завршната сметка за _____ година
7 1	Средства за личен доход (во 000 дин.)	
7 2	Личен доход по работник	
7 3	Фондови на установата (во 000 дин.)	

Забелешка кон табелата 6

Во колоната 3 кон табелата 6 се внесуваат податоци и тоа:

Под бројот 7. 1 податокот од бројот 6. 1. 7. 1 од колоната 4 на табелата 5.

Под бројот 7. 2. податокот од бројот 6. 1. 12. 1 од колоната 4 на табелата 5.

Под бројот 7. 3 се внесува податокот од бројот 6. 1. 8 од колоната 4 на табелата 5.

8. Документацијата за движењето на личните доходи што ја составуваат самостојните установи при донесувањето на завршната сметка ги содржи следните податоци:

Табела 7

Број	Елементи	Во претходниот период	Во годината за која се донесува завршна сметка	Индекс 4:3

- 8.1 Број на работниците (176):
  - а) редовни
  - б) хонорарни = наставен персонал
  - в) хонорарни = други
- 8.2 Вкупен износ на исплатените лични доходи во текот на годината = нето (159)
- 8.3 Просечен месечен износ на нето личните доходи = бројот 8.2 поделен со бројот 8.1 под а)
- 8.4 Најнискиот износ на нето личен доход (за полно работно време = месечен просек)
- 8.5 Највисокиот нето износ на личниот доход (месечен просек)

8.6 Број на работниците групирани спрема зисината на месечниот просек на исплатениот нето личен доход и тоа:

Месечен просек на нето личниот доход	Претходен период од год		Според завршната сметка година	
	Бр. работници	% од вк. бр. на раб.	Бр. работници	% од вкупниот бр. на раб.
1	2	3	4	5
до 10.000				
преку 10.000 до 15.000				
„ 15.000 „ 20.000				
„ 20.000 „ 25.000				
„ 25.000 „ 30.000				
„ 30.000 „ 35.000				
„ 35.000 „ 40.000				
„ 40.000 „ 45.000				
„ 45.000 „ 50.000				
„ 50.000 „ 60.000				
„ 60.000 „ 80.000				
„ 80.000 „ 100.000				
„ 100.000				

Податоците се искажуваат во месечен нето износ вклучувајќи ги сите примања по основите од точка 11 на Упатството за општите мерила за расподелба на доходот на самостојните установи (Упатство за општите мерила).

#### Забелешка кон табелата 7

Кон завршната сметка за 1961 год. не се внесуваат податоци под бројот 8.6 од колоната 2 и 3.

Табелата 7 се обработува поради анализа со исти податоци за 1961 год., така што во колоната 3 се искажува првобитната расподелба на личните доходи, а во колоната 4 конечната расподелба по ускладувањето спрема Сојузното упатство.

8.7 Личен доход за одделни работни места во месечен нето износ вклучувајќи ги сите примања.

Табела 8

Број	Назив на работното место	Почетен ос-нов за раб. место во мес. износ	Вкупен из-нос на ис-платени лични до-ходи (ме-сечен про-сек)
1	2	3	4

- 8.7.1 Управител — директор  
 8.7.2 Да се наведат карактеристични  
 8.7.3 работни места односно типски  
 8.7.4 работни места во самостојната  
 итн. установа

9. Во колку просечниот износ на личните доходи на работниците по завршната сметка биде поголем од просечниот износ во смисла на Сојузното упатство и ако органот на управувањето смета, со оглед на условите под кои го остварила доходот

(чистиот приход), дека има основа во расподелбата да го задржи оствареното ниво на личните доходи, ќе го образложи отстапувањето од почетните основи и тоа во документацијата, како посебен прилог, и ќе наведе соодветни докази во смисла на точка 3 и 7 од тоа упатство.

#### IV ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ

10. Податоците за 1961 год. се искажуваат по извршената ревизија — прерасподелба на доходот (чистиот приход) во смисла на Сојузното упатство.

Доходот за 1960 год. се пресметува по посреден пат по ист начин како и за завршната сметка за 1961 год.

11. Како базен период за 1962 год. служи ревидираната 1961 год. со тоа во смисла на точка 3 и 7 од Сојузното упатство да може да се оди на зголемувањето на масата на личните доходи за новозапослените во колку тоа биде неопходно и оправдано со оглед на обемот и квалитет на работата. Оправданоста за сва зголемување го оценува органот на установата и дава свое образложение.

12. При утврдувањето на основицата за 1960 год. во вкупните лични доходи влегуваат: личниот доход за редовна и прекувремена работа, хонорарите, дежурствата и сл. (види точка 11 од Упатството за општите мерила). При ова органот на управувањето на установата поодделно треба да ја цени оправданоста на овие лични доходи во однос на обемот и квалитетот на услугите.

Во основицата на личните доходи за 1960 год. влегува и новогодишната награда, додека поединечните награди исплатени по финансискиот план и наградите исплатени од фондот за наградување доаѓаат во предвид ако органот на општественото управување на установата смета дека од посебни причини износот на овие награди треба да ја зголеми основицата.

13. Бројот на часовите ги опфаќа како часовите за редовно работно време така и часовите на работниците за време на годишен одмор, платено отсуство и др. (додека часовите на работниците за време на болување и неплатено отсуство не се земаат предвид и не се искажуваат). Во бројот на запослените влегуваат само работниците во редовен работен однос како и хонорарен работен однос со полно работно време. За хонорарните работници податоците се искажуваат како што е предвидено во табелата.

Просечниот број на запослени се добива со пресметување бројот на работниците по месеци на ист начин како и при пресметувањето за гарантираните лични доходи, односно пресметувањето на вкупниот број на работните часови за година или тримесечје, како за редовните така и за хонорарните работници. Бројот на часовите се пресметува спрема пропишаното работно време кое важи за поодделни видови работници.



Здравствените установи што се занимаваат со производство (заводи за производство на серуми и вакцини, заводи за трансфузија на крв и сл.) ги искажуваат податоците за бројот на запослените работници и бројот на часовите содржани во реализираното производство во табелата I под реден број 3. 1. 2. 2, по табелата 5 под реден број 6. 1. 2. 2.

14. Во аптеките покрај висината — порастот на прометот треба да се земе предвид и доходот и обемот на работите (бројот на услугите).

15. Новоосновените установи во документацијата кон правилникот за распределба на доходот (чистиот приход) и правилникот за распределба на личните доходи внесуваат податоци само во колоната 4 од табелата 1 — односно табелата 3. Овие податоци се внесуваат спрема планираните елементи.

Новоосновените установи не внесуваат податоци во колоната 3 од табелата 5 и во колоната 5 од табелата 7 при донесувањето на завршната сметка за првата година на своето послување.

#### V ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ

16. Упоредување на резултатите и односите за одделните колони во текот на 1962 год. како и по завршната сметка за таа година се врши на тој начин што резултатите од истиот период 1961 и 1962 год. ќе се соберат и ќе се поделат со 2 и така добиените просечни резултати се споредуваат со резултатите и односите остварени во соодветниот период од 1960 год.

17. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

Број 03—1077/1

9 јули 1962 година

Скопје

Секретар за труд на НРМ,  
Др Асен Симиќчиев, с. р.

Државен секретар  
за работи на финансите,  
Кемал Сејфула, с. р.

## Објасен дел

### РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 65, страна 255 е запишано следното: Досегашните потписници на Земјоделската задруга „Китка“ од село Лопате, Кумановско инженерот агроном Бранко Илиќ, управник, и Илија Марковски, книговодител, се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За нов управник на Земјоделската задруга „Китка“ од село Лопате, Кумановско, е назначен инженерот Драгомир Радивоев Тошиќ, со решението на Народниот одбор на општината Куманово под бр. 721/1 од 28-I-1961 година. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во грани-

ците на овластувањето со стариот регистриран потписник Ариф Шефик, сметано од 10-V-1961 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 335/61. (659)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 66, страна 269 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Петровец бр. 01-916/1 од 22-II-1961 година кон Земјоделската задруга „Коце Димов“ од село Петровец, Скопска околија, се припојуваат земјоделските задруги: „Братска слога“ од село Огњанци и „Македонка“ од село Катланово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 327/61. (670)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 31, страна 121 е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите Земјоделската задруга „Братска слога“ од село Огњанци, Скопска околија, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Петровец под бр. 01-916/1 од 22-II-1961 година е припоена кон Земјоделската задруга „Коце Димов“ од село Петровец.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 325/61. (671)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 70, страна 289 е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите Земјоделската задруга „Македонка“ од село Катланово, Скопска околија, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Петровец под бр. 01-916/1 од 22-II-1961 година е припоена кон Земјоделската задруга „Коце Димов“ од село Петровец.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 326/61. (672)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 59, страна 201 е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите Земјоделската задруга „Игно Јанев“ од с. Лисиче, Титоввелешко, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Чашка под бр. 03-3860/1 од 15-X-1960 година е припоена кон Земјоделската задруга „Мокра“ од село Голозинци.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 248/61. (676)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 56, страна 221 е запишано следното: Досегашните потписници на Станбено-штедната задруга „Нов дом“ — Скопје Данаилов Дончо и Јанко Горго Баждавела се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За нови потписници на задругата се избрани следните лица: Димче Апостоловски, управник, Трајан Лулевски и Стево Дамевски, членови.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 368/61. (723)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 21, страна 47 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Чашка под бр. 03-3860/1 од 15-X-1960 година кон Земјоделската задруга „Мокра“ од село Горно Врановци е припоена Земјоделската задруга „Игно Јанев“ од село Лисиче.

Со горечитираното решение Земјоделската задруга „Мокра“ од село Горно Врановци го менува седиштето од с. Горно Врановци во село Голозинци.

Досегашниот управен одбор на Земјоделската задруга „Мокра“ од село Голозинци е разрешен од должност. За членови на новиот управен одбор се избрани следните лица: Ванко Трајков, претседател, Суло Таировски, Перо Биволчев, Реџеп Садиковски, Реџеп Дошлаковски, Шабан Јајовски, Никола Николов, Секула Саздов и Благој Николов.

Досегашниот потписник на задругата Јусуф Ајдинов, претседател, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов потписник на задругата е назначен Зековски Елмазов Ислам. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Сулејман Таировски, управник, сметано од 4-IV-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 247/61. (677)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 24-IV-1961 год. на страна 83, ред. бр. 7 е запишано следното: Славчо Симов Захаријев, досегашен управник на Земјоделската задруга „Задругар“ од с. Винаца, Штипско, е разрешен од должност. За управник на задругата е назначен Димитар Томов Костадинов, кој ќе ја претставува и потпишува задругата.

Истовремено се сменува и досегашниот шеф на сметководството Васко Зафиров Иванов, на негово место е назначен Милош Митев Стаменков, а досегашниот потписник Славчо Методијев Јованов и натака останува да ја потпишува задругата.

Промената на управникот е запишана во регистарот врз основа на решението на Народниот одбор на општината Винаца бр. 01-1251/1 од 13-III-1961 година, а промената на шефот на сметководството врз основа на решението на Народниот одбор на општината Винаца бр. 05-1003/1 од 5-IV-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 63/61. (701)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 151, страна 797 е запишано следното: Согласно со записникот од состанокот на членовите на Станбеноштедната задруга „Агрспроект“ — Скопје, одржан на 11-IX-1960 година, стариот управен одбор е разрешен од должност. За нови членови на управниот одбор на задругата се избрани следните лица: инж. Петар Серафимов, претседател, Надица Авросневска, секретар, Лазар Христов, Бранко Тасев и Христо Христов.

Исто така и досегашните потписници на задругата Перо Десов, претседател, и Климе Куновски се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За нови потписници на задругата се назначени следните лица: Христо Христов и Бранко Тасев, членови на управниот одбор на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 362/61. (720)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 29-V-1961 година на страна 14, под реден број 5 е запишано следното: Земјоделската задруга „Илинден“ од с. Секирник и Земјоделската задруга „Гоце Делчев“ од с. Робово се припојуваат кон Земјоделската задруга „Партизан“ од с. Турново, Штипско.

Припојувањето на задругите е запишано во регистарот врз основа на одобрението на Народниот одбор на општината Босилево бр. 05-3106 од 26-V-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 122/61. (744)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 11, страна 41 е запишано следното: На досегашните потписници на Земјоделската задруга од Куманово и тоа: Стаменко Богданоски, управник, и Дувлис Димитар Илија, шеф на комерцијалното одделение, им престанува правото за потпишување.

За нов управник на задругата е назначен Трајко Доцев Димитриевиќ. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Големиновски Јанко Трајан, шеф на сметководството, сметано од 12-VII-1961 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 470/61. (1123)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 83, страна 297 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Богомила под бр. 08-1851/1 од 29-V-1961 година дејноста на Земјоделската задруга „Кадиница“ од село Терово, под принудна управа, во иднина е: земјоделие, сточарство и откуп на селскостопански производи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 530/61. (1196)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 114, страна 567, свеска I е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите Земјоделската задруга „Александар Урдаревиќ“ од село Горњани, Скопска околина, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Бугел под бр. 06-2276 од 10-VI-1961 година е припоена кон Земјоделската задруга „Гоце Делчев“ од село Бразда, Скопска околина, сметано од 25-VIII-1961 година, која е под принудна управа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 550/61. (1212)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 3, страна 9 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Бутел под бр. 06-2276/1 од 10-VI-1961 година кон Земјоделската задруга „Гоце Делчев“ од село Бразда, Скопска околија, под принудна управа, е припоена Земјоделската задруга „Александар Урдаревски“ од с. Горњани, Скопска околија, сметано од 25-VIII-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 551/61. (1213)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 39, страна 151 е запишано следното: Досегашниот управник на Земјоделската задруга „Крива Река“ од село Клевовце, Кумановско, Борко Стаменковски, со решението на Народниот одбор на општината Клевовце под бр. 01-3/31 од 14-III-1961 година е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За в. д. управник на задругата, со решението на Народниот одбор на општината Клевовце под бр. 01-3/32 од 14-IV-1961 год., е назначен Трајковски Душко. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 25-IX-1961 година со Петковски Стојанов Ѓорѓи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 596/61. (1261)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 113, страна 561, свеска I е запишано следното: Петар Славевски, досегашен претседател на Станбекоштедната задруга „Електродистрибуција“ од Скопје е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување. За нов претседател на задругата е назначен Вошко Барлаковски. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 21-IX-1961 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 585/61. (1277)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 12, страна 45 е запишано следното: Сабри Ибраими, шеф на сметководството, досегашен потписник на Земјоделската задруга „Липково“ од с. Липково, Кумановско, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За шеф на сметководството на задругата е назначен Петар Апостолоски. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници Драгутин Спасовски, Шаип Биљали, претседател на управниот одбор, сметано од 25-X-1961 г.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 653/61. (1433)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21-VI-1961 год. под рег. бр. 14/60, свеска II е запишано следното: Александар Ракичевиќ, досегашен

потписник на Шумското производно претпријатие „Галичица“ од Охрид е разрешен од должност. Се овластува Лазо Попоски, в. д. директор, да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 272/61. (888)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31-V-1961 год. под рег. бр. 112/55, свеска II е запишано следното: Јовчевски Цане, досегашен директор на Печатницата „11 октомври“ од Прилеп, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување. Се овластува сегашниот директор Тодоровски Вангел да ја потпишува печатницата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 219/61. (889)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21-IV-1961 година под рег. бр. 75/55, свеска II е запишано следното: Инж. Мате Ристески е овластен да го потпишува Земјоделското стопанство „Борка Левата“ од Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 169/61. (890)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-IV-1961 год. под рег. бр. 73/55, свеска II е запишано следното: Конзумната млекара од Прилеп е ставена под принудна управа. За принуден управител е назначен инж. Нове Сурладиоски, кој е овластен млекарата да ја потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 112/61. (891)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19-IV-1961 год. под рег. бр. 9/56, свеска II е запишано следното: Јанкоски Никола, досегашен потписник на Фабриката за мелење на пипер „Витаминка“ од Прилеп, е разрешен од должност. Се овластува Стојаноски Душан да ја потпишува фабриката.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 130/61. (892)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 1-IV-1961 год. под рег. бр. 81/55, свеска II е запишано следното: Дамески Сотир и Димовски Димче Лудман, досегашни потписници на Прилепската пивара од Прилеп се разрешени од должност. Се овластуваат Јорданоски Борка, директор, и Алимаскоски Божидар да ја потпишуваат пиварата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 109/61. (893)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 1-VI-1961 год. под рег. бр. 8/55, свеска II е запишано следното: Чупароски Василе, досегашен пот-

писник на Трговското претпријатие „Текстил“ од Прилеп е разрешен од должност. Се овластува Блаже Цветкоски, директор на претпријатието, да го потпишува истото.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 250/61. (896)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21-VI-1961 год. под рег. бр. 5/59, свеска II е запишано следното: Спасески Крсте, досегашен потписник на Претпријатието „Солидност“ од Прилеп, е разрешен од должност. Се овластува за потпишување Чупароски Василе, в. д. директор на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 277/61. (897)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26-I-1961 год. под рег. бр. 5/56, свеска II е запишано следното: Боѓе Ачковски, досегашен потписник на Трговското претпријатие „Народен магазин“ од Прилеп е разрешен од должност. Се овластува лицето Целе Шереметкоски, директор, да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 38/61. (899)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 93, страна 267 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Ѓорче Петров под бр. 03-625/1 од 13-VII-1961 година дејноста на Фабриката за бетонски производи „Карпуш“ — Ѓорче Петров се менува и во иднина е:

- а) производство на сите видови бетонски производи,
- б) производство на шлунак и ситен камен,
- ц) монтажа градежна и електрична на сите видови електростопански објекти,
- д) монтажа градежна на префабрикувани елементи во областа на високоградбата и водостопанските системи,
- е) проектирање на сите видови објекти од високоградба и сите видови инсталации,
- ф) проектирање на електростопански објекти (далекуводи со напон од 110 КВ, 35 КВ, 10 КВ, 0,4 КВ и разводни нисконапонски мрежи),
- ж) проектирање на водостопански објекти и елементи за примена во изградбата на водостопански системи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 494/61. (1109)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 389, страна 201 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Титов Велес под бр. 03-168/1 од 10-I-1961 година е одобрено конституирањето на Шумското стопанство „Кожув“ од Гевгелија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 461/61. (1113)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 288, страна 841 е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на Фабриката за црвен пипер од Гевгелија Томе Петров, со решението на Народниот одбор на општината Гевгелија под бр. 5955/1 од 16-VI-1961 година, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на фабриката е назначен, со решението на Народниот одбор на општината Гевгелија под бр. 3881/1 од 15-VII-1961 година, Љупчо Делев. Тој фабриката ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Никола Нишо Јанчев, сметано од 1-VIII-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 518/61. (1114)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 220, страна 623 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Угостителскиот дуќан со паушална пресметка чајцилница „Братство“ од Гостивар, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Гостивар под бр. 2088 од 9-VI-1961 година е припоен кон Угостителското претпријатие „Македонија“ од Гостивар.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 483/61. (1117)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 171, страна 455 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Гостивар под бр. 2088 од 9-VI-1961 год. кон Угостителското претпријатие „Македонија“ — Гостивар е припоен Угостителскиот дуќан со паушална пресметка чајцилница „Братство“ од Гостивар.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 482/61. (1118)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 171, страна 455 е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на Угостителското претпријатие „Македонија“ — Гостивар е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на претпријатието е назначен, со решението на Народниот одбор на општината Гостивар под бр. 01-1925/1 од 12-VII-1961 година, Стојановски Коце. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите потписници Трајче Ламбевски, шеф на сметководството, и секретарот Добре Пандилоски, сметано од 4-VIII-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 523/61. (1119)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 288, страна 961 е запишано следното:

Досегашниот раководител на Продавницата во Гостивар на Комбинатот за гуми и чевли „Вулкан“ од Ниш Абдулвајт Сапунџиу е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За раководител на продавницата е назначен Јовановски Јован. Тој продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 17-VIII-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 541/61. (1120)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 104, страна 291 е запишано следното: Досегашните потписници на Занагетското конфекционно претпријатие „Билјана“ од Куманово Владо Димитровски, шеф на сметководството, и Димовски М. Киро се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За нови потписници на горенаведеното претпријатие се назначени следните лица: Георгиевски С. Кирил, шеф на сметководството, и Георгиевски Ангелов Крсто, претседател на работничкиот совет на претпријатието, сметано од 27-VI-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 449/61. (1126)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 274, страна 709 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата во Куманово на Фабриката за кожи и туткал „Роце Делчев“ од Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје бр. 03-3336 од 29-III-1961 година е припоена кон Комбинатот за чевли и гумени производи „Водно“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 438/61. (1127)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 174, страна 493 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Куманово бр. 10305/1 од 28-VI-1961 год. се менува фирмата на Работилницата при Скопскиот задружен сојуз во Куманово и во иднина ќе гласи: Претпријатие за производство на метални и дрвени производи „Искра“ — Куманово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 499/61. (1128)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 107, страна 299 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Куманово под бр. 04-11653/1 од 10-VII-1961 година дејноста на Трговското претпријатие на големо и мало „Антроесервис“ — Куманово во иднина се проширува и со:

- а) продажба на мелнички производи и
- б) продажба на сточна храна од индустриско потекло.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 484/61. (1129)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 151, страна 411 е запишано следното: Досегашниот директор на Претпријатието за каменни производи „Базалт“ од Куманово Добросав Каљевик, со решението на Народниот одбор на општината Куманово под бр. 6992/1 од 26-V-1961 година, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на претпријатието е назначен, со решението на Народниот одбор на општината Куманово под бр. 9919/1 од 27-VI-1961 година, Душан Газибара. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Тоскиќ Михајло, сметано од 29-VII-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 511/61. (1130)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 252, страна 909 е запишано следното: Покрај досегашните потписници на Претпријатието за поправка на земјоделски машини и моторни возила „Агроремонт“ — Куманово и тоа: Костиќ Тихомир, директор, и Накв Талијан, шеф на сметководството, претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето и Зоран С. Арсеvски, секретар, сметано од 31-VIII-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 514/61. (1131)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 141, страна 385 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Куманово под бр. 188 од 26-VI-1961 год. му се проширува дејноста на Трговското претпријатие на мало „Нова трговија“ од Кратово со тоа да може да врши трговска дејност со индустриски стоки на големо на подрачјето на Кумановска околина.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 481/61. (1135)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 241, страна 837 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Крива Паланка под бр. 02-3584/1 од 31-V-1961 година Угостителското претпријатие „Угостител“ од Крива Паланка е ставено под присилна управа.

За присилен управник на претпријатието, со решението на Народниот одбор на општината Крива Паланка под бр. 02-3602/1 од 31-V-1961 година, е назначен Христовски Димитар. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со новоназначените потписници: Стеvко Ѓорѓиев Стојчевски, книговодител, и Мите Дејанов Маповски, магационер, сметано од 22-III-1961 година.

На досегашниот потписник Пешевски Стојанов Стојче, директор, му престанува правото за потпишување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 440/61. (1136)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 114, страна 325 е запишано следното: На досегашните потписници на Земјоделското овоштарско лозарско претпријатие „Лоза“ од село Гиновци и тоа: Петар Серафимовски, директор, Жарковиќ Нада, земјоделски техничар, и Трајковски Стево, благајник, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За директор на претпријатието е назначен, со решението на Народниот одбор на општината Ранковци под бр. 02-1476 од 14-IV-1961 година, Николовски Јанков Стамен, за шеф на сметководството Бошковски Стојчев Драгутин и Богдановски Максимов Спирко, претседател на работничкиот совет. Тие претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето, сметано од 5-VII-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 459/61. (1137)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 405, страна 307, свеска II е запишано следното: Досегашниот Општ деловен сојуз — Кавадарци, согласно со одлуката на управниот одбор на Сојузот од 28-IV-1961 год. и решението на Народниот одбор на општината Кавадарци под бр. 01-4123 од 29-V-1961 година, прерасна во претпријатие под фирма: Трговско претпријатие на големо за снабдување со селскостопански производи „Бел камен“ — Кавадарци.

Предмет на работењето на претпријатието е: трговија со зеленчук и овошје, месо и месни преработки, добиток и добиточна храна и селскостопански производи, млеко и млечни производи, вештачки ѓубриња, средства за заштита на растенијата и репродукционен материјал.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Владо Димов, в. д. директор

Во регистарот на задругите од рег. бр. 74, страна 261, свеска I се брише досегашниот Општ деловен сојуз од Кавадарци, а претпријатието се пренесува во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 405, страна 307, свеска II.

Согласно со решението на Народниот одбор на општината Кавадарци под бр. 03-4869 од 17-VI-1961 година е одобрено конституирањето на Трговското претпријатие на големо за снабдување со селскостопански производи „Бел камен“ од Кавадарци.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 513/61. (1138)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 111, страна 295 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Трговското претпријатие на мало за про-

мет со колонијални стоки „Раштани“ — Кавадарци, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Кавадарци под бр. 03-208 од 2-I-1961 година е припоено кон Трговското претпријатие на големо „Ангропромет“ — Кавадарци.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 413/61. (1140)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 107, страна 283 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Трговското претпријатие на мало за промет со колонијални стоки „Трибор“ — Кавадарци, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Кавадарци под бр. 03-208 од 9-I-1961 година е припоено кон Трговското претпријатие „Ангропромет“ — Кавадарци.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 418/61. (1141)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 208, страна 559 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Трговското претпријатие на мало за промет со селскостопански производи „Зеленчук“ од Кавадарци, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Кавадарци под бр. 03-208 од 2-I-1961 година е припоено кон Трговското претпријатие на големо „Ангропромет“ — Кавадарци.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 414/61. (1142)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 90, страна 261 е запишано следното. Согласно со решението на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје под бр. 04-12167/1960 од 27-XII-1960 година се проширува дејноста на Претпријатието за бушење и рударски истраги „Макпрофил“ — Скопје во иднина и со: проектирање на градежни објекти, изведува тунели на хидроенергетско-технички и други градежни површински и подземни работи, врши експлоатација на минерални сировини, во склопот на основната дејност на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 488/61. (1169)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 192, страна 511 е запишано следното: Покрај досегашните потписници на Конфекционата фабрика „Прогрес“ од Скопје и тоа: Силимовски Крсте, директор, и Стојна Гиенска, секретар, фабриката ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето и новоназначениот потписник Нове Лузевски, помошник директор, сметано од 24-VII-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 492/61. (1170)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните

под рег. бр. 274, страна 709 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата број 2 во Скопје на Фабриката за кожи и туткал „Гоце Делчев“ од Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје е припоена кон Комбинатот за чевли и гумени производи „Водно“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 437/61. (1174)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 589, страна 325 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Сервисот за прање и пеглање „Билјана“ од Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Кале — Скопје под бр. 489 од 31-V-1961 година е припоен кон Станбената заедница „Димитар Влахов“ од Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 495/61. (1179)

## КОНКУРСИ

**Советот на Заводот за унапредување на сточарството на НРМ — Скопје**

распишува

### КОНКУРС

за прием на еден референт во Реферата за говедарство и коњарство.

Кандидатот треба да има завршен земјоделско-шумарски факултет или признаено звање со подолготгодишна практика.

Кандидатот треба да ги исполнува условите по чл. 31 од Законот за јавните службеници.

Молбите, со потребните документи, се поднесуваат до Секретаријатот на Заводот.

Плата според Правилникот за личните доходи на службениците и работниците на Заводот. Настап на работа веднаш. (833)

**Конкурсната комисија при Советот за култура на НРМ**

распишува

### КОНКУРС

за назначување директор на Археолошкиот музеј во Скопје

Услови: Кандидатите да имаат завршен филозофски факултет — група археологија, историја на уметноста или историја со најмалку 6 години практика во структурата.

Основна и положајна плата според Законот за јавните службеници.

Молби со куса биографија и документи по член 31 од Законот за јавните службеници се поднесуваат до Советот за култура на НРМ до 31. VII. 1962 година.

Настап на работа од 1. IX. 1962 година. (834)

**Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје**

распишува

### КОНКУРС

за пополнување на работното место УПРАВНИК на Домот за народно здравје „Кисела Вода“ — Скопје

Услови: Да е лекар од општа пракса, со положен стручен испит и најмалку 3 години лекарска практика.

Потребните документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници, заедно со молбите, кандидатите да ги достават до Комисијата.

Поблиски информации можат да се добијат во Бирото на секретарот на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје. (860)

Врз основа на член 244 и 245 од Законот за јавните службеници, а во смисла на Одлуката на Советот за просвета на НО на Охридска околија — Охрид, Конкурсната комисија

распишува

### КОНКУРС

за пополнување на упразнетите места во Заводот за школство Охрид, и тоа за:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Директор на Заводот за школство                         | 1 |
| 2. Просветен советник за странски јазици                   | 1 |
| 3. Просветен советник за хуманитарна група предмети        | 1 |
| 4. Просветен советник за природоматематичка група предмети | 1 |

Услови: За директор — филозофски факултет — педагошка група предмети или педагошки советник, а за другите советници филозофски факултет со соодветна група.

Плата по Законот за јавни службеници, а положајна плата по Одлуката на НО на околијата.

Заинтересираните молбите со потребните документи да ги достават до Одделението за општествени служби на НО на Охридска околија — Охрид. Рок за поднесување на молбите 30 дена по објавувањето на конкурсот.

Доколку во овој рок не се јават кандидати за сите упразнети места, конкурсот се продолжува до нивното пополнување (862)

**Факултетскиот совет на Филозофскиот факултет во Скопје**

распишува

### КОНКУРС

I

— За еден наставник (во сите звања: редовен професор, вонреден професор, виши предавач, доцент, предавач) за предметот Историја на уметноста;

- За еден наставник (во сите звања) за предметот **Турски јазик**, и
- За еден лектор по **чешки јазик**;

## II

Сообразно со законските одредби за преизбор:

- За еден асистент по предметот **Историја на народите на Југославија, нов век**;

- За еден асистент по предметот **Општа историја на средниот век**;

- За еден асистент по предметот **Англиски јазик**;

- За еден асистент по предметот **Англиска литература, и**

- За еден лектор по **Англиски јазик**.

Пријавите (со биографија, список на научни и стручни трудови, воколку има такви, со по еден примерок од истите и потребните такси, како и документите по чл. 31 од ЗЈС) се поднесуваат во Секретаријатот на Факултетот.

Рок за поднесување на пријавите е 1 месец од објавувањето во „Нова Македонија“, односно до пополнување на местата. (879)

**Конкурсната комисија при Советот за просвета на Народниот одбор на општината „Кисела Вода“ — Скопје**

распишува

### К О Н К У Р С

за управители во основните училишта  
„Кузман Јосифовски — Питу“ и „13 ноември“  
— Скопје

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови: да имаат завршено филозофски факултет или педагошка академија со најмалку пет години служба во просветна струка.

Молбите со документите по член 31 од Законот за јавните службеници да се достават до Советот за просвета на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје.

Конкурсот трае до пополнувањето на работните места. (880)

Врз основа на чл. 10 ст. 1 од Правилникот за работните односи на службениците и работниците на Народниот одбор на општината Дебар, Советот на работниот колектив

распишува

### К О Н К У Р С

за пополнување на работното место Началник на  
Одделението за финансии на Народниот одбор  
на општината Дебар

У с л о в и :

1. Кандидатот да има висока стручна спрема и 8 години практика во финансиски работи.

2. Со виша стручна спрема и 10 години на раководни работи.

Личен доход по Правилникот за средствата за работа и нивната распределба на органите на управата на НО на општината Дебар.

Молбите, со потребните документи, се доставуваат до Народниот одбор на општината Дебар

— Конкурсна комисија.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Сл. весник на НРМ“.

Информации секој работен ден од 12 до 14 часот или во секое работно време на телефон бр. 80. (881)

Врз основа на чл. 33 од Законот за јавните службеници, Конкурсната комисија при Околинскиот завод за социјално осигурување во Охрид

распишува

### К О Н К У Р С

за пополнување на следните работи места:

1. Лекар — советник,
2. Шеф на Отсекот за сметководство.

У с л о в и :

За работното место под точка 1) кандидатот да има завршено медицински факултет со 5 години практика.

За работното место под точка 2) кандидатот да има завршено економски факултет, две до три години практика и положен стручен испит.

Молбите правилно таксирани со приложените потребни документи за засновање службенички однос по чл. 31 од Законот за јавните службеници да се достават најдоцна 15 дена по објавувањето на конкурсот на адреса: Околински завод за социјално осигурување — Конкурсна комисија — Охрид

За кандидатите под точка 1 и 2 стан е обезбеден. Плата по Законот за јавните службеници, а полагајна плата по Одлуката на Заводот. (882)

### СОДРЖИНА

Стр.

92. Упатство за општите мерила за распределба на доходот на самостојните установи — — — 285
93. Упатство за документацијата што ја составуваат самостојните установи во врска со распределбата на доходот (чистиот приход) — 288